



*Citizens for change!*

## **ЦИВИКА МОБИЛИТАС АКЦИСКИ ГРАНТОВИ**

**ПОВИК ЗА ПРЕДЛОЗИ**

**Реф. бр. ЦМ-АКТ-06**

**Рок: 03 МАРТ 2021 г., 14:00ч.**

## **ВОДИЧ ЗА АПЛИКАНТИТЕ**



МАКЕДОНСКИ  
ЦЕНТАР ЗА  
МЕЃУНАРОДНА  
СОРАБОТКА



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development  
and Cooperation SDC

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) кој го спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ Шведски развој АБ (ФЦГ Шведска)

## ВОВЕД

Грантовата шема на Цивика мобилитас вклучува три вида грантови:

- Институционални грантови (ИНС)
- Акциски грантови (АКТ)
- Мали грантови (МАК)

**Овој повик за предлози со реф. број ЦМ-АКТ-06 е за акциски грантови (АКТ).**

- Апликантите треба да имаат предвид дека во тековната фаза на Цивика мобилитас (2019-2022) само еднаш може да им биде доделен акциски или институционален грант.
- Апликантите на кои им е доделен акциски грант (АКТ-04 и АКТ-05) или институционален грант (ИНС-04 и ИНС-05) не се подобни за пријавување на овој повик за акциски грантови во улога на апликанти но може да аплицираат во улога на партнери.
- Партнерите од претходните повици за акциски грантови (АКТ-04 и АКТ-05) се подобни за пријавување на овој повик за предлози во улога на апликанти.
- Акциските грантисти и институционалните грантисти се подобни за пријавување на повиците за предлози за мал грант

Формално регистрираните мрежи, коалиции, сојузи или платформи сочинети од најмалку три (3) активни организации се подобни за пријавување без партнери. Тековната состојба од Централен регистар ќе се смета за доказ за формална регистрација. Листатата со „сопственици“ во тековната состојба треба да содржи најмалку три (3) активни организации. Сите организации од листата ќе се сметаат за партнери.

Во овој повик за акциски грантови, апликациите **МОРА** да содржат еден апликант и најмалку ДВА партнери. Апликантите на овој повик ќе се сметаат за подобни, доколку испратат **само една пријава** во било која улога (било како апликант или партнер). Овој критериум не се однесува и на формално регистрираните мрежи, коалиции, сојузи или платформи – организациите од листатата на сопственици ќе се сметаат за партнери.

Цивика мобилитас автоматски ќе ги елиминира пријавите кои се испратени од апликанти кои поднеле повеќе од една пријава!

## СОДРЖИНА

<b>ВОВЕД</b> .....	<b>2</b>
<b>СОДРЖИНА</b> .....	<b>3</b>
<b>1. ОСНОВА</b> .....	<b>4</b>
<b>2. АКЦИСКИ ГРАНТОВИ</b> .....	<b>5</b>
2.1. Цели и резултати .....	5
2.2. Приоритети.....	5
2.3. Распожливии средства .....	5
2.4. Кофинансирање .....	5
<b>3. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ</b> .....	<b>6</b>
3.1. Актери.....	6
3.1.1. Апликанти.....	6
3.1.2. Партнери .....	7
3.1.3. Соработници.....	7
3.2. Грантови .....	7
3.2.1. Големииа на грантот .....	7
3.2.2. Времетраење.....	7
3.3. Акции/Активности .....	7
3.4. Трошоци.....	8
3.5. Број на пријави по апликант.....	8
<b>4. ПРИЈАВА</b> .....	<b>9</b>
4.1. Обраец за пријава .....	9
4.2. Комплетирање на пријавата .....	9
4.3. Краен рок.....	9
4.4. Поднесување на пријавата .....	10
4.5. Прашања и одговори.....	10
4.6. Информативни сесии.....	10
<b>5. ОЦЕНКА</b> .....	<b>10</b>
Чекор 1 – Административна проверка .....	10
Чекор 2 – Проверка за подобност.....	11
Чекор 3 – Оценување на пријавата.....	11
<b>6. АДМИНИСТРАТИВНА, ПРАВНА И ФИНАНСИСКА ВЕРИФИКАЦИЈА</b> .....	<b>12</b>
<b>7. ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТ</b> .....	<b>12</b>
<b>8. ПРЕЛИМИНАРНА ВРЕМЕНСКА РАМКА</b> .....	<b>12</b>
<b>9. ПОВРАТНИ ИНФОРМАЦИИ</b> .....	<b>12</b>
<b>10. ПРИЛОЗИ</b> .....	<b>12</b>

---

## 1. ОСНОВА

**Цивика мобилитас** е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) кој го спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ Шведски развој АБ (ФЦГ Шведска) од Шведска. **Визијата** на програмата Цивика мобилитас од нејзиниот почеток од 2009 г. е Северна Македонија во која граѓанското општество игра позитивна улога во реализацијата на потенцијалот на земјата и на сите нејзини граѓани.

Цивика мобилитас го поддржува граѓанското општество во промовирање општествени промени во (стратешки) области како што се:

- ✓ **Добро владеење**, кое подразбира создавање на општествена, политичка и економска средина која ги зајакнува човековите права, основните слободи, владеење на правото, соодветна распределба на моќта помеѓу законодавната, извршната и судската власт, го помага и промовира граѓанското учество и обезбедува стабилност и сигурност на граѓаните.
- ✓ **Децентрализација**, која обезбедува учество на граѓанското општество во креирањето и донесувањето одлуки кои се однесуваат на децентрализацијата како таква (политичка, административна, фискална, економска, еколошка), како и зголемување на вклученоста на „grass root“ организациите во локалните јавни политики со цел усогласување на јавните политики, практики и услуги со очекувањата на граѓаните.
- ✓ **Социјална инклузија**, како што е подобрување на способностите, достоинството и можностите на македонските граѓани кои се обесправени по основ на нивниот идентитет, да бидат дел од општеството.

Цивика мобилитас исто така го поддржува граѓанското општество во промовирањето на свесност, разбирање и примена на Пристапот заснован на човекови права (Human Rights Based Approach) и интегрирањето на трансверзалната тема за родови прашања.

Целната група на Цивика мобилитас се здруженијата, фондациите и сојузите регистрирани како според Законот за здруженија и фондации (2010 година, Сл. Весник 52/10). Другите актери на граѓанското општество и јавниот сектор исто така може да учествуваат во програмата Цивика мобилитас, како соработници или како учесници на некои од настаните.

Во фокусот на пристапот на Цивика мобилитас се наоѓа **„Заедницата на Цивика мобилитас“**, која се состои од сите граѓански организации (грантисти и партнери) кои имале бенефит од грантовите или други активности на програмата за време на претходните фази (2009-2018), преку кои таа заедно со граѓанските организации работеше на создавање на добро управувана, децентрализирана и инклузивна Северна Македонија, поодговорна во однос на правата и потребите на нејзините граѓани. Намерата на Цивика мобилитас во тековната фаза (2019-2022) е да ја прошири и продлабочи „Заедницата на Цивика мобилитас“ и да ја направи поразновидна, вклучувајќи нови членови (нови грантисти) и активно работејќи со претходните грантисти.

Цивика мобилитас промовира **институционален развој** на македонското граѓанско општество и **организациско јакнење** на граѓанските организации, со што истовремено цели да придонесе и кон понатамошниот развој на граѓанското општество во целина и кон јакнење на самите граѓански организации.

Покрај тоа, Цивика мобилитас се стреми да ја намали несразмерноста во однос на развојот на граѓанското општество помеѓу Скопје и остатокот од земјата, во рамки на сите региони (урбани наспроти рурални), меѓу и во рамките на различните општествени сектори.

Цивика мобилитас се состои од следниве инструменти и методи на работа:

- **Грантови:** институционални грантови, акциски грантови и мали грантови;
- **Учење:** менторирање; фасилитација;
- **Настани:** национални и тематски форуми; Цивика мобилитас фестивали и средби за вмрежување;
- **Е-платформа:** е-вести; е-настани; е-ресурси; е-адресар; е-анкети.

## 2. АКЦИСКИ ГРАНТОВИ

### 2.1. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Предложените акции треба да придонесат кон остварување на **општата цел** на програмата Цивика мобилитас:

*Општествените промени во Северна Македонија се водени од силен граѓански сектор, активни граѓани и добра соработка со властите, од кои произлегува потранспарентно, отчетно и социјално-инклузивно управување на национално и локално ниво.*

Исто така, предложените акциите треба да придонесат кон постигнување на еден или повеќе резултати на програмата:

**Резултат 1 – Опкружување за граѓанското општество:** Околината за развој на граѓанското општество е подобрена преку создавањето на механизми за подобра соработка меѓу властите и граѓанските организации и зголемено државно финансирање на граѓанското општество.

**Резултат 2 – Граѓански ангажман:** Граѓанските организации создаваат силни конституенти и со тоа овозможуваат активен граѓански ангажман во граѓанските иницијативи, вклучително и волонтерството.

**Резултат 3 – Соработка:** Соработката помеѓу граѓанските организации е подобрена и води кон сојузи на граѓанското општество.

**Резултат 4 – Граѓанско учество:** Граѓанските организации активно учествуваат во процесите на креирање и донесување одлуки што води кон подобрени политики и практики.

### 2.2. ПРИОРИТЕТИ

Приоритети во овој повик за акциски грантови се следните:

- **Географско покривање:** избраните грантисти (апликанти и партнери) и нивните акции треба, што е можно повеќе да бидат лоцирани и спроведени во сите осум плански региони;
- **Секторски:** акции насочени кон развојот на граѓанското општество „како такво“ и/или приоритетните општествени сектори на програмата Цивика мобилитас: добро владеење, децентрализација и социјална инклузија.
- **Тематски:** акции насочени кон теми кои се тесно поврзани со резултатите и индикаторите на Цивика мобилитас, т.е. овозможувачка околина, граѓански ангажман, соработка и граѓанско учество<sup>1</sup>.

### 2.3. РАСПОЛОЖЛИВИ СРЕДСТВА

Вкупната сума која е на располагање за овој повик за предлози е 18.000.000 денари. Цивика мобилитас го задржува правото да ја смени оваа сума (намали или зголеми) во зависност од исходот на повикот за предлози. Цивика мобилитас исто така го задржува правото да не додели дел или сите расположливи средства и истите да ги пренамени за други повици.

### 2.4. КОФИНАНСИРАЊЕ

Во рамките на овој повик за предлози силно се поттикнува и кофинансирање од други донатори.

---

<sup>1</sup> Повеќе информации за резултатите и индикаторите може да видите во прилог 1. Цивика мобилитас – логичка рамка

### 3. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ

Во овој повик за предлози има пет групи критериуми за подобност:

- 1) **Актери**, субјектот кој ја поднесува пријавата (апликантот), партнерите и соработниците (ако е применливо);
- 2) **Грантови**, максималната големина на грантот, минималното и максималното времетраење на акцијата;
- 3) **Акции/Активности**, типови на акции и активности кои се поттикнуваат/очекуваат со овој повик;
- 4) **Трошоци**, видови трошоци кои може да бидат земени предвид при одредувањето на износот на грантот;
- 5) **Број на пријави**, бројот на пријави кои актерите, во улога на апликант или партнер, може да ги поднесат организациите.

#### 3.1. АКТЕРИ

##### 3.1.1. Апликанти

За да биде подобен за акциски грант во рамките на овој повик, апликантот мора да е регистриран во Северна Македонија, и тоа да биде:

- граѓанска организација, регистрирана согласно Законот за здруженија и фондации;<sup>2</sup>
- непрофитна научно-истражувачка установа, регистрирана согласно Законот за научно-истражувачка дејност.<sup>3</sup>
- Формално регистрираните мрежи, коалиции, сојузи или платформи сочинети од најмалку три (3) активни организации се подобни за пријавување без партнери, нивните членови се бројат како партнери. Тековната состојба од Централен регистар ќе се смета за доказ за формална регистрација а листатата со „сопственици“ треба да биде сочинета од најмалку (3) активни организации кои ќе се сметаат за партнери.

Цивика Мобилитас е отворена кон граѓански организации со сите позитивни вредности, верувања и ставови. Како програма за добро управување Цивика мобилитас ги поттикнува однесувањата кои се во согласност со Пристапот базиран на човекови права (Human Rights Based Approach) и промовираат принципи на добро управување, како што се демократијата, владеењето на правото, транспарентност и отчетност.

Според Законот за здруженија и фондации граѓанските организации се обврзани да подготвуваат, доставуваат и објавуваат годишни наративни и финансиски извештаи.

Затоа, Цивика мобилитас ќе им даде приоритет на апликантите и партнерите кои подготвиле, поднеле и објавиле (на својата веб-страница или на друг начин) годишен наративен и финансиски извештај кој ги покрива последните три финансиски години (ако е применливо) согласно ЗЗФ<sup>4</sup>.

Исто така, Цивика мобилитас силно ја поттикнува соработката во граѓанскиот сектор, како на пример преку само-регулација и вклученост во платформи и коалиции. Затоа, Цивика мобилитас ќе им даде приоритет на апликантите кои имаат прифатено и активно применуваат кодекси на добри практики или други слични механизми применливи во граѓанскиот сектор. Исто така ќе им се даде приоритет на апликантите кои поддржуваат постоечки или нови граѓански коалиции, мрежи и платформи. Цивика мобилитас ќе даде приоритет на предложени акции произлезени од соработка и партнерство изградени преку Платформите за соработка. Порастот на членството и волонтерите и нивната бројност и разновидност исто така ќе се смета за додадена вредност.

<sup>2</sup> Закон за здруженија и фондации објавен во Службен весник на Република Северна Македонија бр.52/2010 стр:2-25 <http://www.slvesnik.com.mk/Issues/623772ADC92FEE42A1DB496E1E190648.pdf>

<sup>3</sup> Закон за научно-истражувачка дејност (консолидиран текст) објавен во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 46/08; 103/08; 24/11; 80/12; 24/13; 147/13 и 41/14.

<http://www.mon.gov.mk/images/documents/zakoni/Zakon%20za%20nauchno%20istrazuvachka%20dejnost%202014v2.pdf>

<sup>4</sup> Ова значи дека апликантот има изготвено годишни финансиски извештаи (завршна сметка) во законски пропишаниот образец и ги има доставено овие финансиски извештаи до Централниот регистар

### 3.1.2. Партнери

Апликациите **МОРА** да содржат најмалку **ДВА** партнери. Партнерите мора да ги исполнуваат горенаведените критериуми за подобност кои се однесуваат на апликантот. Медиумите исто така може да бидат партнери. Апликантот и партнерите мора да потпишат и достават Изјава за партнерство, која е дадена во прилог на пријавата за овој повик.

Овој критериум за подобност не се однесува и за формално регистрираните мрежи, коалиции, сојузи или платформи сочинети од најмалку три (3) активни организации. Тие се подобни за пријавување без партнери – организациите наведени во листатата на сопственици ќе се сметаат за партнери. Тековната состојба од Централен регистар ќе се смета за доказ за формална регистрација. Листатата со „сопственици“ во тековната состојба треба да содржи најмалку три (3) активни организации. Сите организации од листата ќе се сметаат за партнери.

### 3.1.3. Соработници

Апликантите се поттикнуваат да вклучат и други соработници.<sup>5</sup> Ова не е задолжително, меѓутоа Цивика мобилитас силно ја поттикнува соработката помеѓу граѓанскиот сектор и властите. Ваквите соработници не можат да добијат директно средства од грантот, но акциските грантови може да се искористат за фасилитирање на нивното учество.

## 3.2. ГРАНТОВИ

### 3.2.1. Големина на грантот

Грантовите мора да бидат помеѓу 2.500.000 и 3.000.000 денари. Цивика мобилитас го задржува правото да го смени побараниот износ (да го намали или зголеми во рамки на горенаведените износи).

### 3.2.2. Времетраење

Времетраењето на грантовите не може да биде помалку од 12 или повеќе од 18 месеци.

## 3.3. АКЦИИ/АКТИВНОСТИ

Цивика мобилитас ќе ги поддржи акциите на апликантите кои вклучуваат една или повеќе од следните типови активности:

- **Опкружување (околина) за граѓанското општество:** Акции насочени кон 1) спроведување на Стратегијата за соработка на Владата со и развој на граѓанскиот сектор (усогласени со Акцискиот план на Стратегијата); 2) започнување и поддршка за разработка и спроведување на стратегии за соработка и развој на граѓанскиот сектор на локално ниво; 3) поддршка на работата на владиниот Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор; 4) започнување и поддршка на слични механизми за соработка и развој на граѓанскиот сектор на локално ниво; 5) промовирање на државното финансирање на граѓанските организации на национално и локално ниво;
- **Граѓански ангажман:** Акции насочени кон 1) зголемено вклучување на конституентите преку проширување, продлабочување и промовирање на поразновидно членство во граѓанските организации; 2) вклученост и учество на конституентите во стратешко планирање, внатрешни организациски реформи и креирање и донесување одлуки во организациите; 3) вклученост и учество на конституентите во развојот, подготовката и извршувањето на активностите на граѓанските организации; 4) промовирање на волонтеризам/ волонтерство; 5) промовирање на социјална и меѓуетничка интеграција.
- **Соработка:** Акции насочени кон 1) промовирање на саморегулацијата за граѓанските организации (преку кодекси на добри практики); 2) воспоставување и поддршка на градењето сојузи; тематски мрежи, регионални мрежи (во земјата); 3) Градење на капацитети, истражувања, застапување и лобирање спроведени од страна на две или повеќе граѓански организации и/или граѓански мрежи кои поддржуваат транспарентност и отчетност на граѓанското општество.

<sup>5</sup> Примери за соработници од јавниот сектор се: Собрание, министерства, државни агенции, државни органи (совети и сл.) општини (градоначалници и советници), народен правобранител, судови, јавен сервис, државни претпријатија, универзитети, училишта итн. Други примери на соработници се академски институции, приватни компании, банки, медиуми, академски и образовни институции.



- **Граѓанско учество:** Акции насочени кон 1) промовирање на учеството на граѓанските организации во креирањето и донесувањето одлуки на локално и национално ниво; 2) вклучување на граѓанските организации во креирањето и донесувањето одлуки, особено оние одлуки кои се однесуваат на планот за итни реформски приоритети а произлегуваат од т.н. Блупринт, 3) Започнување и промоција за вклучување и учество на граѓанските организации во креирањето и донесувањето одлуки кои се однесуваат на законите и стратегиите (вклучително тие што се однесуваат на работењето на граѓанските организации).

Други акции кои придонесуваат кон унапредување на опкружувањето (околината) за граѓанско општество; унапредување на граѓанскиот ангажман; унапредување на соработката; и унапредување на граѓанско учество, дополнително од овие наведени погоре. Сите акциски грантови треба да промовираат интегрирање на трансверзалната тема за родови прашања.

### 3.4. Трошоци

Во рамките на овој повик, најголем дел од вообичаените оперативни трошоци ќе бидат подобни, вклучително:

- Трошоци за бруто-плати за персоналот вклучен во спроведување на предложената акција;
- Дел од редовните оперативни трошоци на граѓанските организации (канцелариски трошоци, наемнина, струја/затоплување, телефонски сметки, итн.) кои се релевантни за предложената акција;
- Директни трошоци за предложените активности, настанати за време на спроведувањето на акцијата.

Корисниците на акциските грантови се обврзани да направат надворешна ревизија на наменската сметка и финансиските извештаи за акцијата. Затоа, апликантите мораат да вклучат трошоци за една независна проектна финансиска ревизија. Цивика мобилитас препорачува да се планираат трошоци за надворешна ревизија во висина од околу 3% од бараната сума за грант.

Исто така, грантистите треба да вклучат трошоци за учество на најмалку еден претставник од апликантот и по еден од партнерите во годишните настани на Цивика мобилитас: Национален форум; Цивика мобилитас фестивал; Средба за вмрежување, за времетраење на акцијата.

За акциските грантови во рамките на Цивика мобилитас, следните трошоци **нема да се сметаат за подобни**:

- Трошоци за активности кои се завршени до/ на денот на потпишување на договорот за грант;
- Трошоци, кои се финансиски поддржани од друг донатор;
- Финансирање на основните трошоци на апликантот или неговите партнери (на пример, кога целиот буџет најмногу е наменет за организациски трошоци);
- Проекти кои поддржуваат политички партии;
- Купување возила, опрема, мебел и друг инвентар;
- Купување или реновирање (делумно или во целост) на недвижности (земја, згради, итн.);
- Давање кредити на трети лица;
- Загуби при размена на валути;
- Долгови и давачки за подмирување на долгови;
- Акции поврзани само или во најголемиот дел со индивидуални спонзорства за учество во работилници, семинари, конференции и конгреси и други настани;
- Регрантирање.

### 3.5. Број на пријави по апликант

Актерите треба да знаат дека на овој повик можат (се подобни) да поднесат само една пријава во улога на апликант или партнер. Во случај ако организацијата поднесе повеќе од една пријава без разлика дали е во улога на апликант или партнер, Цивика мобилитас автоматски ќе ги одбие сите пријави во кои е вклучен.



## 4. ПРИЈАВА

### 4.1. ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВА

Пријавите за овој повик за предлози мора да бидат поднесени преку образецот за аплицирање. Овој образец за аплицирање се состои од следниве делови:

**ДЕЛ А: ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ВКЛУЧЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**, кое содржи преглед на основни информации за апликантот, партнерите (минимум 2) и соработниците (доколку ги има);

**ДЕЛ Б: АКЦИЈА**, составена од резиме на акцијата, информации за нејзината релевантност, дизајн, влијание и одржливост;

**ДЕЛ В: БУЏЕТ**, кој содржи преглед на бараниот грант и капацитетот на апликантот;

**ДЕЛ Г: ИЗЈАВА**, со која апликантот потврдува дека се согласува со условите на повикот за предлози и искажува посветеност за спроведување на предложените активности со поддршката од акцискиот грант;

**ДЕЛ Д: ПРИЛОЗИ**, кои ги содржат следните документи потребни за оваа фаза од процесот на аплицирање:

- Прилог 1. Логичка Рамка
- Прилог 2. Буџет и оправданост
- Прилог 3. Поврзаност на акцијата со Цивика мобилитас
- Прилог 4. Изјави за партнерство (минимум 2)
- Прилог 5. Доказ за правен статус на апликантот и партнерите (тековна состојба), не постара од шест месеци од денот на објавувањето на овој повик;

**ДЕЛ Ѓ: ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА**, да се потврди дека деловите од А до Д се комплетирани (и на точен начин).

### 4.2. КОМПЛЕТИРАЊЕ НА ПРИЈАВАТА

Сите делови од образецот за пријавата треба да бидат комплетирани заедно со прилозите. Ве молиме да ги користите само соодветните обрасци објавени во рамки на овој повик за предлози и да не ја менувате содржината и нивниот формат. Соодветните (точни) обрасци за овој повик за акциски грантови ЦМ-АКТ-06 можат да се најдат на следниот линк:

<https://civicamobilitas.mk/povici/cm-akt-06/>

Апликантите кои нема да поднесат комплетна пријава и нема да ги користат обрасците од линкот погоре ќе бидат елиминирани во текот на административната проверка и нема да се поднесат до Комисијата за избор на грантови за понатамошна оценка.

Пријавата мора да биде пополнета на компјутер (пријави напишани на рака нема да бидат прифатени) и да биде поднесена на македонски јазик. Апликантите можат да поднесат и дополнителна верзија на еден од јазиците кои се службени на национално или локално ниво, во согласност со Законот за употреба на јазици и според местото на регистрација на апликантот.

Цивика мобилитас ќе прифаќа апликации поднесени само по електронски пат (е-пошта) на следната адреса: [aplikacija@civicamobilitas.mk](mailto:aplikacija@civicamobilitas.mk). Цивика мобилитас **нема** да ги прифати апликациите пратени по редовна пошта или лично доставените апликации.

### 4.3. КРАЕН РОК

Краен рок за поднесување на пријавите е **3 март 2021 г. до 14:00 часот** (македонско време). Датумот и часот на пристигнување на електронската пошта ќе се смета за релевантен доказ за поднесување на пријавата во зададениот рок. Апликантите ќе бидат известени за приемот на пријавата со повратен одговор на нивната електронска порака.

## 4.4. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА

Пријавите мора да се поднесат преку електронска пошта со назнака: „Повик за акциски грантови реф. бр. ЦМ-АКТ-06“ на следната адреса: [aplikacija@civicamobilitas.mk](mailto:aplikacija@civicamobilitas.mk)

Пријавите мора да бидат испратени во ЕДНА порака која во прилог ќе ги содржи следните документи во соодветен формат (word/excel и во PDF каде што е применливо) и нема да надминува 20MB<sup>6</sup>:

- Пополнета пријава за акциски грант
- Прилог 1 - Логичка рамка за акцијата
- Прилог 2 - Буџет на акцијата и оправданост на трошоците;
- Прилог 3 - Поврзаност на акцијата со Цивика мобилитас;
- Прилог 4 - Изјави за партнерство.
- Прилог 5 - Доказ за правен статус на **апликантот и партнерите** (тековна состојба издадена од Централниот регистар, не постара од шест месеци од денот на објавувањето на овој повик (4 февруари 2021 г.); се прифаќаат и скенирани верзии.
- Скенирана Изјава на апликантот (пополнета и потпишана од неговиот законски застапник - дел Г. изјава од апликантот)
- Скенирани Изјави за партнерство (пополнети и потпишани од нивните законски застапници - Прилог 4. Изјави за партнерство)

## 4.5. ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

Линијата за поддршка на Цивика мобилитас им е на располагање на потенцијалните апликанти за прибирање и одговарање прашања поврзани со овој повик за предлози.

Прашањата мора да бидат поднесени на следната адреса: [helpdesk@civicamobilitas.mk](mailto:helpdesk@civicamobilitas.mk). Во назнака на пораката треба да се внесе референтниот број за овој повик (ЦМ-АКТ-06).

Прашања може да бидат поставени и преку веб-страницата на Цивика мобилитас.

Прашањата може да бидат поднесени не подоцна од 10 календарски денови пред крајниот рок за овој повик. Цивика мобилитас нема обврска да обезбеди одговор на прашањата кои ќе бидат поднесени по овој рок.

Цивика мобилитас ќе одговори на сите прашања, не подоцна од 5 календарски денови пред крајниот рок на овој повик. Одговорите на сите поставени прашања ќе бидат објавени на веб-страницата на Цивика мобилитас на следнава адреса: <https://civicamobilitas.mk/povici/cm-akt-06/>

Цивика мобилитас ги поттикнува апликантите редовно да ги следат нејзините веб и фејсбук страници, за да бидат навремено и соодветно информирани за најновите прашања/одговори.

## 4.6. ИНФОРМАТИВНИ СЕСИИ

Цивика мобилитас ќе одржи најмалку една онлајн информативна сесија за овој повик за предлози на 16 февруари 2021 година со почеток во 11:00 часот.

Ве молиме редовно да ја следите веб-страницата на Цивика мобилитас за да се информирате за евентуалните промени во бројот, локациите и датумите на информативните сесии.

## 5. ОЦЕНКА

Цивика мобилитас ќе ги оценува предложените пријави на следниот начин:

### ЧЕКОР 1 – АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА

Цивика мобилитас ќе го провери административниот квалитет на предложените пријави по следните критериуми:

- **Краен рок.** Доколку е запазен, пријавата ќе се прифати, а доколку не е пријавата ќе се одбие (иако е примена);
- **Пријава.** Предложената пријава е поднесена на соодветен начин и е во точниот образец;

<sup>6</sup> 20 megabytes - прикачените документи не треба да надминат 20 мегабајти

- **Прилози.** Сите барани прилози се доставени на соодветен начин и се во точните обрасци;
- **Јазик.** Предложената пријава е поднесена на македонски јазик;
- **Потпишана изјава.** Дел Г. Изјава од апликантот од пријавата. Изјавата е комплетна и потпишана од застапникот на организацијата (овластеното лице);<sup>7</sup>
- **Потпишани изјави за партнерство.** Прилог 4 Изјави за партнерство. Изјавите за партнерство се комплетни и потпишани од застапниците на партнерските организации.

## ЧЕКОР 2 – ПРОВЕРКА ЗА ПОДОБНОСТ

Цивика мобилитас ќе ја проверува подобноста на пријавите по следниве критериуми:

- **Апликант.** Апликантот е регистриран со подобен правен статус наведен во Делот 3.1. од овој Водич.
- **Партнери (минимум 2).** Актери на граѓанското општество со подобен правен статус како што е опишан во Делот 3.1. од Водичот;
- **Барање за грант** е помеѓу 2.500.000 и 3.000.000 денари;
- **Времетраење** на акцијата е помеѓу 12 и 18 месеци.
- **Број на пријави.** Апликантот поднел само една пријава.

Цивика мобилитас ќе ги провери и обработи следниве податоци:

- **Основни податоци.** Предлогот ги вклучува сите побарани основни податоци;
- **Географски, секторски и тематски опфат.** Предлогот ги вклучува бараните податоци за локацијата, секторското и тематското дејствување на апликантите и партнерите.

## ЧЕКОР 3 – ОЦЕНУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА

Комисијата за избор на грантови ќе ги оценува пријавите според следнава табела:

<b>1. Партнерство</b> профилот, капацитетот и релевантното искуство за спроведување на предложената акција на апликантот, партнерите и на соработникот/ соработниците (ако е применливо)	15
<b>2. Релевантност на акцијата</b> (релевантност на предлогот во однос на Цивика мобилитас и на целите и приоритетите на овој повик; географската, секторската и тематската фокусираност на акцијата; анализа на ситуацијата; анализа на проблемот; избор на целната група)	30
<b>3. Дизајн на акцијата</b> (општа и специфична цел, резултати, активности, методологија (особено за опкружување за граѓански сектор, граѓански ангажман, соработка, граѓанско учество) информации, комуникација и надворешен пристап (outreach), како и за набљудување, оценка и известување).	20
<b>4. Влијание и одржливост</b> (употреба на пристапот заснован на човекови права, интегрирање на трансверзалната тема за родови прашања, влијанието врз целните групи, одржливоста и специфичните елементи на додадена вредност како што се добри практики и иновации).	20
<b>5. Буџет</b> (активностите се соодветно изразени во буџетот и е дадена оправданост на трошоците)	15
<b>Максимум бодови</b>	<b>100</b>

**Добитно портфолио** на акциски грантист е она кое ги адресира сите приоритети на овој повик за предлози и вклучува предлози кои ќе добијат најголема просечна оценка од сите пет точки од горната табела за оценување. Комисијата за избор на грантови може (доколку смета дека е потребно) да примени и „тежински фактори“ за да се достигне подобар баланс на добитници на акциски грантови според приоритетите на овој повик (географски, секторски и тематски) и да даде предност на нови организации во улога на партнери наспроти сегашните институционални и акциски грантисти.

<sup>7</sup> Овластеното лице се потврдува со приложената тековна состојба

## 6. АДМИНИСТРАТИВНА, ПРАВНА И ФИНАНСИСКА ВЕРИФИКАЦИЈА

Следејќи го прелиминарниот избор на предлози од страна на Комисијата за избор на грантови, Цивика мобилитас ќе ја верификува административната, правната и финансиската подобност на апликантите. За таа цел, од сите апликанти чишто предлози ќе бидат прелиминарно одобрени, може да биде побарано да ги достават следните административни, правни и финансиски документи:

1. Статут и/или други акти на основањето;
2. Копии од годишните финансиски извештаи (или завршни и др.) за последните три години, 2018, 2019, 2020 (каде има);
3. Потврди за референци (извештаи, договори, итн.) наведени во дел В од пријавата.
4. Резиме на акцијата на англиски јазик
5. Други документи релевантни за акцискиот грант.

Цивика мобилитас ќе постави краен рок за поднесување на овие документи. Доколку апликантите не ги поднесат документите во тој рок, Цивика мобилитас може да ја одбие пријавата.

Цивика мобилитас ќе побара од грантистите да отворат **наменска сметка** за акцијата (грантот) и да имаат најмалку два потписника на оваа сметка, како и да практикуваат врзани потписи за сите исплати од сметката. Исто така се очекува од грантистите да соработуваат со останатите грантисти на Цивика мобилитас, да споделуваат знаење и искуства, како и да учествуваат во активностите на Цивика мобилитас.

## 7. ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТ

Цивика мобилитас ќе ги информира сите апликанти кои добиле акциски грант согласно одлуката на Комисијата за избор на грантови. Цивика мобилитас ќе ги информира и сите апликанти, кои се одбиени од административни или други причини.

## 8. ПРЕЛИМИНАРНА ВРЕМЕНСКА РАМКА

Отворање на повикот за предлози	4 февруари 2021 г.
Информативна сесија	16 февруари 2021 г., 11:00 ч.
<b>Краен рок за поднесување на пријави</b>	<b>03 март 2021 г., 14.00 ч.</b>
Одлука на Комисијата за избор на грантови	Март 2021 г.
Известување за доделени грантови и за одбиените пријави	Март 2021 г.
Преговори и потпишување договори	Април 2021 г.

Ве молиме имајте предвид дека оваа временска рамка може да се промени. Цивика мобилитас може да ја ажурира временска рамка во било кое време. Поради тоа, ги поттикнуваме апликантите редовно да ја проверуваат веб-страницата: <https://civicamobilitas.mk/povici/cm-akt-06/>

## 9. ПОВРАТНИ ИНФОРМАЦИИ

Одлуката на Комисијата за избор на грантови е конечна.

Апликантите коишто имаат забелешки на процесот или оценувањето, може да поднесат барање за појаснување до Цивика мобилитас, кое мора да биде во пишана форма, во рок од 10 дена по известувањата за доделени грантови, а треба да се поднесат на електронската адреса: [feedback@civicamobilitas.mk](mailto:feedback@civicamobilitas.mk). Поднесувањето приговор нема да ја одложи или промени одлуката на Комисијата за избор на грантови.

## 10. ПРИЛОЗИ

Во прилог ќе ги најдете следните документи:

- Прилог 1- Логичка рамка на Цивика мобилитас
- Прилог 2- Образец за пријава со прилозите:
  - Прилог 1-Логичка рамка за акцијата
  - Прилог 2-Буџет на акцијата и оправданост на трошоците (excel)
  - Прилог 3-Поврзаност на акцијата со Цивика мобилитас
  - Прилог 4-Изјава за партнерство

Логика на интервенција	Показатели (почетна вредност, цел)	Извори на верификација	Претпоставки и Ризици
<p><b>Општа цел:</b> Општествените промени во Северна Македонија се поттикнати од страна на силниот граѓански сектор, активните граѓани и добрата соработка со властите, што резултира со поттранспарентно, поотчетно и социјално-инклузивно управување на централно и на локално ниво</p>	<p><b>Показател ОЦ.1: Граѓански ангажман</b> – зголемен степен, длабочина и разновидност на општествено и политички граѓански ангажман. <u>Почетна вредност ОЦ.1:</u> 45.6 (Индекс на граѓанско општество/Среднорочен преглед 2016). <u>Цел ОЦ.1:</u> 47 (Индекс на граѓанско општество/Цивика мобилитас 2022).</p> <p><b>Показател ОЦ.2: Перцепција на влијанието</b>, перцепција на влијанието на граѓанското општество врз општествени и политички грижи. <u>Почетна вредност ОЦ.2:</u> 42.9 (Индекс на граѓанско општество/Среднорочен преглед). <u>Цел ОЦ.2:</u> 50 (Индекс на граѓанско општество 2022).</p>	<p><b>ИВ ОЦ.1:</b> Индекс на граѓанско општество: Годишна анкета со население;</p> <p><b>ИВ ОЦ.2:</b> Индекс на граѓанско општество: Годишна анкета со организации; Истражување за надворешна перцепција</p>	<p>Крвката политичка ситуација би можела да има влијание врз работата во ПЦМ;</p> <p>Поларизацијата на граѓанското општество останува; ПЦМ можеби нема да успее да ги вклучи актерите на граѓанското општество кои се изложени на ризик да станат политички маргинализирани</p>
<p><b>Резултат 1: Опкружувањето за развој на граѓанското општество е повозможувачко</b> Опкружувањето за развој на граѓанското општество е подобро преку креирањето на механизми за подобра соработка меѓу властите и ГО и зголеменото јавно финансирање за граѓанското општество</p>	<p><b>Показател Р. 1.1: Опкружување</b> – подобро е опкружувањето за развој на граѓанското општество. <u>Почетна вредност Р.1.1:</u> Опкружувањето е „делумно овозможувачко“ во 2017 година (3 на скала од 5 поени).<sup>8</sup> <u>Цел Р.1.1:</u> Пораст на 4 („овозможувачко“) на скала од 5 поени до 2022 година.</p> <p><b>Показател Р. 1.2: Стратегија</b> – усвоена е и спроведена е новата Стратегија за соработка меѓу Владата и граѓанското општество. <u>Почетна вредност Р.1.2:</u> Нема нова Стратегија во април 2018 година. <u>Цел Р.1.2:</u> Стратегија усвоена со придонеси на ГО.</p> <p><b>Показател Р. 1.3: Совет</b> – задоволувачки функционира Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество. <u>Почетна вредност Р.1.3:</u> Советот сè уште не е формиран во април 2018 година. <u>Цел Р.1.3:</u> Советот е формиран и граѓанското општество е задоволно со неговото функционирање (4 на скала од 5 поени) до 2022 година.</p> <p><b>Показател Р.1.4: Финансирање</b> – Зголемено е јавното финансирање на ГО. <u>Почетна вредност Р.1.4:</u> Јавното финансирање изнесува 3,5 милиони € во 2016 година. <u>Цел Р.1.4:</u> 10 милиони € до 2022 година.</p>	<p><b>ИВ Р.1.1:</b> Матрица на набљудување на овозможувачката околина за развој на граѓанското општество;</p> <p><b>ИВ Р.1.2:</b> Годишен извештај за спроведување на Стратегијата за соработка меѓу Владата и граѓанското општество (подготвена од Одделението за соработка со граѓанскиот сектор при Генералниот секретаријат на Владата);</p> <p><b>ИВ Р.1.3:</b> Годишен извештај за работата на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество (подготвена од Советот);</p> <p><b>ИВ Р.1.4:</b> Годишен државен буџет и Годишна сметка (извештај за реализација на државниот буџет)</p>	<p>Северна Македонија ќе напредува кон ЕУ интеграциите со многу бавно темпо;</p> <p>Јавните власти го игнорираат граѓанскиот сектор и ја загрозуваат слободата на здружување, собирање и изразување;</p> <p>Финансиската состојба во државата не дозволува зголемување на јавното финансирање на ГО</p>

<sup>8</sup> Матрицата за набљудување на овозможувачката околина за развој на граѓанското општество е развиена од страна на членовите на грантотот на Цивика мобилитас, Балканска мрежа за развој на граѓанското општество (вклучувајќи го и МЦМС) и е поддржана од страна на експерти од Европскиот центар за непрофитно право. Таа мери колку е здраво правното, регулаторното и финансиското опкружување во кое делуваат ГО од Западен Балкан. За повеќе информации за Матрицата за набљудување посетете ја: [www.monitoringmatrix.net](http://www.monitoringmatrix.net).

<p><b>Резултат 2: Граѓански ангажман: учеството на граѓаните во иницијативи на граѓанското општество, вклучувајќи волонтерски активности, е зголемено.</b></p> <p><i>ГО градат силни конституенти овозможувајќи активна вклученост на граѓаните во граѓански иницијативи, вклучувајќи и волонтерски активности</i></p>	<p><b>Показател Р.2.1: Членство</b> – зголемена граѓанска вклученост преку членство. <u>Почетна вредност Р. 2.1:</u> број на членови на грантисти на Цивика мобилитас (треба да се одреди со избор на 50 % од грантистите во 2019 година). <u>Цел Р. 2.1:</u> пораст од 10 % до 2022 година.</p> <p><b>Показател Р. 2.2: Волонтерство</b> – зголемено граѓанско учество преку волонтирање. <u>Почетна вредност Р. 2.2:</u> број на волонтери во Цивика мобилитас (треба да се утврди во 2019 година). <u>Цел Р. 2.2:</u> пораст од 10 % до 2022 година.</p>	<p><b>ИВ Р.2.1:</b> Податоците од пријавувањето за грантови на ПЦМ и податоците за учество во е-платформата се поделени според видови на ГО (здруженија, фондации, други) и граѓански профили (родов аспект, етничка припадност, возраст, друго);</p> <p><b>ИВ Р.2.2:</b> Податоците од пријавувањето за грантови на ПЦМ и податоците за учество во е-платформата кои се однесуваат на волонтирањето се поделени според видови на ГО (здруженија, фондации, други) и граѓански профили (родов аспект, етничка припадност, возраст, друго)</p>	<p>ГО немаат капацитет да ги адресираат нивните слабости;</p> <p>Граѓаните не се мотивирани за нивен поголем ангажман во граѓанскиот сектор</p>
<p><b>Резултат 3 – Соработка: Соработката на граѓанските организации е подобрена, работат заедно и градат и одржуваат коалиции кои ги движат општествените промени во земјата.</b></p> <p><i>Подобрена е соработката меѓу ГО, која води кон алијанси на граѓанското општество.</i></p>	<p><b>Показател Р.3.1: Само-регулирање</b> – Зголемено само-регулирање во рамки на граѓанскиот сектор. <u>Почетна вредност Р. 3.2:</u> Нема само-регулирање. <u>Цел Р. 3.2:</u> Кодексот за добри практики е усвоен од страна на 100 ГО до 2022 година.</p> <p><b>Показател Р.3.2 Соработници</b> – зголемена соработката меѓу ГО преку алијанси (коалиции, мрежи, платформи). <u>Почетна вредност Р. 3.2:</u> 60 алијанси на ГО во април 2018 година. <u>Цел Р. 3.2:</u> 70 алијанси на ГО до 2022 година.</p>	<p><b>ИВ Р.3.1-Р.3.2:</b> ПЦМ анкети со организациите и Самооценка 2019-2022 Оценка на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Формални неформални коалиции на ГО, вклучувајќи број, вид и природа на нивното членство;</li> <li>- Кодекс(и) на добри практики во граѓанскиот сектор</li> </ul>	<p>Лимитирана волја помеѓу ГО за елаборирање и усвојување на Кодекс на добри практики</p> <p>Зголемената конкуренција помеѓу ГО заради ограничените финансиски ресурси негативно влијае на нивната подготвеност да влегуваат во сојузи</p>
<p><b>Резултат 4 – Граѓанско учество: Граѓанските организации и нивните конституенти се активно вклучени во јавните политики и донесувањето на одлуки на локално и централно ниво.</b></p> <p><i>ГО активно учествуваат во јавната политика и носењето на одлуки, што води кон подобри политики и практики.</i></p>	<p><b>Показател Р.4.1: Отвореност</b> - процесите за јавни политики и донесување на одлуки вклучуваат поголемо учество и влијание на ГО. <u>Почетна вредност Р. 4.1:</u> Вклученоста на граѓанското општество во политики и донесување на одлуки 3 на скала од 5 поени во април 2018 година. <u>Цел Р.4.1:</u> Пораст на 4 до 2022 година.</p> <p><b>Показател Р.4.2: Итни реформски приоритети</b> – Итните реформски приоритети ги одразуваат гледиштата на граѓанското општество. <u>Почетна вредност Р.4.2:</u> Нема спроведено мерки од Блупринтот до април 2018 година. <u>Цел Р.4.2:</u> Мерките од Блупринтот се спроведени до 2022 година.</p> <p><b>Показател Р.4.3: Реформи на граѓанското општество</b> – Реформите за развој на граѓанското општество ги одразуваат гледиштата на граѓанското општество. <u>Почетна вредност Р.4.3:</u> Нема Патоказ за граѓанско општество во април 2018 година. <u>Цел Р.4.3:</u> Мерките од Патоказот се спроведени до 2022 година.</p>	<p><b>ИВ Р.4.1:</b> Матрица набљудување на овозможувачката околина за развој на граѓанското општество: 3.2 Вклученоста на граѓанското општество во политики и донесување на одлуки</p> <p><b>ИВ Р. 4.2:</b> Прогрес и мониторинг извештаи од Блупринтот за итни реформски приоритети</p> <p><b>ИВ Р.4.3:</b> Прогрес и мониторинг извештаи од Патоказот на граѓанското општество за реформи во граѓанскиот сектор</p>	<p>И покрај новата “отвореност“ на јавниот сектор кон граѓанското општество, направен е мал конкретен напредок;</p> <p>Јавните институции остануваат затворени за размена на информации, консултации и дијалог со ГО за итни реформи и реформите во областа на граѓанското општество</p>